

МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ ГО ОТКАЧИ АХМЕТИ!

Топло и жешко лето. Не само за политичарите, туку и за сите останати. Прво изборна кампања, а потоа мачни преговори за состав на идната Влада на Република Македонија. Со завршувањето на летниот "распуст", почнуваме од почеток. Со нови сили и со нови министерски фаци. Се разбира, најмногу стартуваме со надежи дека дефинитивно ќе ни биде подобро и дека конечно ќе ни тргне. А додека не се случи тоа, тропските горештини ќе ги минеме во исчекување, доволно дозирани од неофицијалните информации за играта топло-ладно на идните владини партнери, во кои повремено со свои констатации се вклучува и сега веќе опозиционата СДСМ. Па, така, по многу "исфрлени" уставно-правни, партиски и експертски толкувања, за тоа дали претседателот на државата треба да му го додели



ГРУЕВСКИ ГО ДОБИ МАНДАТОТ ДА СОСТАВУВА ВЛАДА

"ДУИЦИИИТЕ" ЌЕ МО "ВОЗАТ" РИКВЕРЦ!



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

мандатот на идниот премиер, со оглед на фактот дека сè уште не е избран претседател на законодавниот дом, Црвенковски одлучи тоа да го стори. На ваков чекор шефот на државата се одлучил бидејќи, како што соопшти, не сакал да навлегува во различните толкувања за пројавените правни дилеми, а сè со цел што побрзо да се фор-

мира Владата на Република Македонија, со што ќе се овозможи непречено функционирање на институциите во државата.

Со овој чекор Црвенковски практично комплетно ги занемари изјавите на неговите сопартиски во Собранието, кои уште на конститутивната собраниска седница, искажаа загриженост за парла-

ментарната демократија во земјава, при тоа потенцирајќи дека се навестува институционална политичка криза. Но, по доделувањето на мандатот, молк од страна на врвот на СДСМ! Никој не сака или, пак, не може да му реплицира на својот шеф!

Откако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, од шефот на државата, Бранко Црвенковски, и официјално го доби мандатот за составување на новата Влада, почнува да тече законскиот рок од дваесет дена, по кои треба да биде познат идниот владин кабинет. Во меѓувреме,

до крајниот рок - 17 август, ќе продолжат разговорите за распределба на министерските места меѓу идните коалициони партнери, во чии состав, покрај носечката ВМРО-ДПМНЕ, ќе се најдат и ДПА партијата на Арбен Џафери, НСДП на Тито Петковски, и двете партии кои на изборите освоија по еден пратеник, ДОМ и ПЕИ. Конечно одлука за тоа кои партии ќе партиципираат во идната власт ја соопшти лично мандатарот Груевски, при тоа потенцирајќи дека во неа нема место за партијата на Али Ахмети.

Оваа децидна изјава на мандатарот Груевски, иако беше очекувана, сепак предизвика значителен шок, бидејќи на инсистирање на меѓународната заедница, особено по средбата со американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ, повторно беа обновени разговорите на релација ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ. Но, нивното различно поимање на она што значи функционирање на една Влада, очигледно дека и дефинитивно ги раздвои патиштата на овие две партии, а она што останува е "дуициите" конечно да сфатат дека постои и опозиција, и дека нивното место во наредните четири години ќе биде токму таму. И тука настанува проблемот, кој се чини дека во наредниот период ќе се зголемува, се разбира, доколку меѓународната заедница не му предочи на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дека треба да ја прифати новонастанатата ситуација.

"ДВОЛИЧНИОТ" ГРУЕВСКИ ГО НАЛУТИ АХМЕТИ!

По обновувањето на разговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, односно меѓу нивните преговарачки тимови, во јавноста се создаде впечаток дека на инсистирање на меѓународната заедница, ДУИ сепак ќе партиципира во идната власт, и покрај противењето на поголемиот дел од членовите на ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, Груевски пресече. Во неговиот владин состав нема да има место за партиските членови на ДУИ. Оваа негова изјава предизвика шок кај "дуициите", кои навикнати постојано да им се угодува, не очекуваа дека идниот премиер цврсто ќе застане зад својата политичка агенда и дека ќе ги исфрли од игра. Токму затоа паника во ДУИ. Итни состаноци, телефонски јавувања, притисок кај меѓународната заедница. Но, дефинитивниот став е - за нив

Коалицијата ПДП-ДУИ ќе ги искористела сите демократски средства и нема да дозволела да се гази врз политичката волја на мнозинството Албанци, при тоа без јасно да потенцираат кои се тие методи. Дали можеби се истите оние, кои "дуициите" повторно би ги одвеле в планина, од каде што всушност и дојдоа или, пак, ќе ги продлабочат веќе најавените саботажи од типот излегување од ЗЕЛС и формирање ист таков само албански, или можеби блокада на законите кои во Собранието на Република Македонија треба да бидат донесени со Бадентерово мнозинство!? Не се исклучени ниту тивките повици до своето членство за граѓанска непослушност, како и воведување на ступидната "патарина" при влез во одредена општина каде што градоначалникот е од редовите на ДУИ.

Во агендата на Груевски спаѓа и партијата ПДП, на која јавно и ја отвори вратата за влез во Владата, но без ДУИ. Токму оваа покана, како што дознаваме, направила сериозен раскол во партијата на Вејсели, кој се соочил со револт на дел од членовите на неговата партија, кои отворено застанале зад идејата дека треба да се прифати поканата на Груевски за влез во Владата, при тоа потенцирајќи дека ПДП не е приврзок на ДУИ, туку самостојна партија. Најголем противник, пак, на оваа идеја, како што дознаваме, бил токму претседателот Абдуљади Вејсели, кој инсистирал на тоа дека местото на ПДП било покрај Али Ахмети, а не кај Мендух Тачи, на што добил жесток одговор од неколкумина членови.

РААТ ДА

ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ ПРВ ПАРЛАМЕНТАРЕЦ

Меѓу петте имиња, Гордана Јанкуловска, Петар Арсов, Зоран Коњановски, Антонио Милошоски и Благородна Дулиќ, кои во јавноста се вртеа за можни претседатели на Собранието на Република Македонија, ниедно од нив не ја помина партиската филтрација на последната седница на Извршниот комитет.



Напротив, како најголемо изненадување, највисокото тело на ВМРО-ДПМНЕ, за прв меѓу еднаквите одлучи да го предложи режисерот Љубиша Георгиевски кој, за потсетување, беше и претседателски кандидат на оваа партија во 1995 година.

Останатите две потпретседателски места во Собранието на Република Македонија допрва ќе се утврдуваат согласно партиската распределба меѓу коалиционите партнери.

нема место во Владата!

Со оваа одлука тие очигледно не можат да се помират. Токму затоа, по долго заседавање, одлучија да донесат Декларација со која претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, го прогласија за дволичен, политички незрел, и за иницијатор за раздор меѓу Албанците во Македонија. Според нив, мандатарот Груевски на неморален начин се обидел да внесе раздор меѓу Албанците, поаѓајќи од правилото - подели, па владеј, што за нив претставувало опасна идеја, со која наводно се градела поделба меѓу граѓаните по верска и по етничка основа. Токму затоа, коалицијата ПДП-ДУИ ќе ги искористела сите демократски средства, и нема да дозволеле да се гази врз политичката волја на мнозинството Албанци, при тоа без јасно да потенцираат кои се тие методи. Дали можеби се истите оние кои "дуциите" повторно би ги одвеле в планина, од каде всушност и дојдоа или, пак, ќе ги продлабочат веќе најавените саботажии од типот излегување од ЗЕЛС и формирање на ист такъв само албански, или можеби блокада на законите кои во Собранието на Република Македонија треба да бидат донесени со Бадентерово мнозинство!? Не се исклучени ниту тивките повици до своето членство за граѓанска непослушност, како и воведување на ступидната "патарина" при влез во општината во којашто градоначалникот е од редовите на ДУИ.

Но, кое демократско средство и да биде избрано, ако воопшто биде демократско, во моментот може да им оди само на штета на челниците на ДУИ, бидејќи меѓународната заедница јасно покажа дека не сака да "поентира" при составувањето на идната Влада, и покрај тивкиот притисок, кој поедини меѓународни претставници го вршеа врз Груевски, да ја земат ДУИ во власта. Особено поради фактот, барем досега,



ДПА ГИ КРОИ СВОИТЕ МИНИСТЕРСКИ ЛИСТИ

доколку меѓународната заедница нешто сакала стопроцентно да побара од нашиот политички естаблишмент, таа тоа и го правела. Очигледно овој пат одлучија дека е подобро Груевски сам да си ја заврши работата, односно да одлучи со кого сака да работи.

ПДП НА ТЕШКИ МАКИ!

Токму така! Груевски премногу не се нервира за Декларацијата на ДУИ и на ПДП, туку ја тера својата работа, за на 15 август, или нешто порано, да ја донесе својата Влада. До крајниот законски рок - 17 август, тој веќе треба да

го има списокот на идните министри во Владата на Република Македонија, кои ќе бидат од коалиционите партнери, кои самиот ги избра. Иако топката е во негови раце, сепак и поделбата на владиниот колач не оди така лесно. Особено што апетитите на коалиционите партнери од ден на ден се сè поголеми, и во разговорите со преговарачите од ВМРО-ДПМНЕ сите настапуваат по истото мото - побарај повеќе за да го добиеш она што го посакуваш!

Единствен меѓу нив, кој многу реално настапи во разговорите со Груевски, беше Фијат Цаноски, кој самиот истакна дека добил и повеќе от-

колку што очекувал. За разлика од него, претседателката на ДОМ, Лилјана Поповска, како што дознаваме, на разговорите настапила како зад себе да има цела пратеничка група во Собранието на Република Македонија, при тоа барајќи неколку заменички министерски и директорски места.

Мандатарот Груевски е сосема свесен за оваа ситуација, и веројатно токму затоа ги одолговлекува разговорите што е можно повеќе, бидејќи сигурно сака да ги сослуша апетитите и афинитетите на сите идни политички партнери, а дури потоа да повлече црвена линија. Секако дека во неговата агенда спаѓа и партијата ПДП, на која јавно ѝ ја отвори вратата за влез во Владата, но без ДУИ. Токму оваа покана, како што дознаваме, направила сериозен раскол во партијата на Вејсели, кој се соочил со револт на дел од членовите на неговата партија, кои отворено застанале зад идејата дека треба да се прифати поканата на Груевски за влез во Владата, при тоа потенцирајќи дека ПДП не е приврзок на ДУИ, туку самостојна партија. Најголем противник, пак, на оваа идеја, како што дознаваме, бил токму претседателот Абдулади Вејсели, кој инсистирал на тоа дека местото на ПДП било покрај Али Ахмети, а не кај Мендуч Тачи, на што добил жесток одговор од неколкумина членови.

И додека оваа приказна со ПДП допрва треба да го добие својот замав, во меѓувреме Груевски мери и премерува. Нашите извори велат дека мандатарот максимално ќе го искористи законскиот рок и два дена пред истекот, односно околу 15 август ќе го соопшти идниот состав на Владата на Република Македонија. Најверојатно дотогаш ќе одржи уште неколку средби со неговите коалициони партнери, со кои треба да ги договори персоналните решенија и за подолните ешалони.



ТЕУТА СЕ ПОКАЖА КАКО СЛАБ ПРЕГОВАРАЧ